



Факултетско студентско собрание



Факултет за електротехника и информациски технологии

## **Упатство за кандидирање за изборите за Факултетското студентско собрание при Факултетот за електротехника и информациски технологии**

Почитувани колеги, ова упатство е изработено за да биде водилка за сите правила и прописи коишто статутот на Факултетското студентско собрание при ФЕИТ (ФСС–ФЕИТ) и изборниот правилник ги имаат врамено, а се однесуваат на изборите и изборниот процес за Факултетското студентско собрание при Факултетот за електротехника и информациски технологии – Скопје.

Правилникот е поделен на два дела, првиот којшто се однесува за процесот за кандидирање и гласање на кандидатите за членови на Факултетското студентско собрание, додека пак вториот дел се однесува на постапката за кандидирање и гласање за претседател на Факултетското студентско собрание.

ФСС–ФЕИТ се надева дека овој правилник ќе биде од помош на сите заинтересирани студенти, коишто имаат желба да станат дел од ФСС–ФЕИТ и да продолжат да ги застапуваат интересите и да се борат за правата и потребите на студентите на нашиот Факултет.

Дополнително, членовите на Факултетското студентско собрание во целост стојат на располагање во предизборниот период да одговорат на сите прашање коишто би ги имале а се поврзани со должностите, правата, обврските и надлежностите на членовите и на претседателот на ФСС, како и да одговорат и да ги разјаснат сите потенцијални нејасни работи коишто се поврзани со изборниот процес.

Со почит,  
Факултетско студентско собрание при ФЕИТ



## 1 дел:

### *Правила и норми за кандидирање на студенти за членови на ФСС–ФЕИТ:*

Според член 17 од статутот на Факултетското студентско собрание изборите за членови и претседател на Факултетското студентско собрание (ФСС понатаму) ги распишува деканот на Факултетот и притоа истите мора да се одржат најдоцна 30 дена откако ќе бидат распишани.

Според член 19 од статутот на Факултетското студентско собрание, на изборите за членови во ФСС–ФЕИТ студентите може да се кандидираат на формални студентски собири. Ова значи дека изборната комисија на ФЕИТ ќе одржи 4 студентски собири (за изборите во 2022 година собирите ќе бидат виртуелни и ќе се одржат преку ZOOM платформата) за студентите од додипломски студии и по еден за студентите коишто се запишани на постдипломски студии (соодветно за студентите на магистерски студии и студентите коишто се запишани на докторските школи на Факултетот). Согласно член 3 од одлуката за распишување на изборите за ФСС на ФЕИТ собирите ќе се одржат најдоцна 10 дена пред датумот предвиден за одржување на изборите. На студентските собири, секој студент може самиот да се пријави или да биде пријавен од страна на некој друг, притоа изборната комисија ќе ги повика присутните да се изјаснат дали ја поддржуваат кандидатурата на студентот. Во секоја година е потребно да се кандидираат по најмалку еден студент повеќе од предвидениот број на претставници за таа година со цел да може да се реализираат изборите.

Само студенти што се редовно запишани во зимски семестар во учебната 2022/23 година на Факултетот може да се кандидираат за членови на ФСС–ФЕИТ.

Според членот 16 од статутот на ФСС–ФЕИТ предвидените места (по години) се следните:

- од прва година – 3 претставници,
- од втора година – 5 претставници
- од трета година – 5 претставници,
- од четврта година – 3 претставници
- од втор и трет циклус – 2 претставници.

**Мандатите на членовите на Факултетското студентско собрание се во време траење од една година.**

Студентите на ФЕИТ, во контекст на Факултетското студентско собрание се поделени референтно на годината на којашто тие и припаѓаат т.е. согласно со бројот на



Факултет за електротехника и информациски технологии

освоени на ЕКТС еден студент може да се кандидира само во студиската година за којашто тој има доволно кредити.

Изборите во 2022 година ќе се одржат електронски преку платформа којашто непосредноста, безбедноста, тајноста и доверливоста на гласачкиот процес ќе ја гарантира. Дополнително упатство ќе биде изработено и доставено за техничките барања коишто студентот треба да ги исполни и изработи за да може да гласа. Во овој текст ние ќе се фокусираме да дадеме информативен осврт за тоа како еден студент може да се кандидира и да гласа на изборите на ФСС–ФЕИТ.

Го охрабруваме секој студент своето право на глас и да гласа на изборите за ФСС. На тој начин секој студент може да каже кој сака да биде нивниот претставник и во кого верува дека најдобро ќе ги застапува интересите на сите студенти. Учествувајќи во процесот на гласање секој студент може да направи силна промена во работата на телото што е задолжено да ги претставува интересите на студентите како и во рамки на факултетот и универзитетот.

Студентите на изборите гласаат за своите колеги од сите години т.е. студентите на ФЕИТ може да гласаат за студенти од прва до четврта како и за студентите на магистерски и докторски студии. Студентите гласаат на истите избори за членови во собранието и за претседател на собранието.

## 2 дел:

### *Правила и норми за кандидирање на студенти за функцијата претседател на ФСС–ФЕИТ*

Според член 28 од статутот на ФСС–ФЕИТ изборот на претседател на ФСС–ФЕИТ се врши во исто време кога се избираат и членовите на ФСС.

За претседател на ФСС–ФЕИТ може да се кандидираат сите студенти коишто успешно го имаат завршено третиот семестар од своите студии т.е. сите студенти што ги имаат положено сите предмети заклучно со 3ти семестар.

Согласно член 29 од статутот на ФСС–ФЕИТ и членот 5 од одлуката за распишување на изборите за ФСС–ФЕИТ секој студент што ќе одбере да се кандидира за претседател на ФСС–ФЕИТ мора да достави поддршка од 50 студенти до изборната комисија на Факултетот, во електронска форма, коишто ја поддржуваат неговата кандидатура. Според став 3 од член 5 од одлуката за распишување на избори за ФСС–ФЕИТ кандидатурите мораат да бидат формално доставени до изборната комисија заклучно со 07.12.2022 година. Кандидатурите за претседател како и потписите за поддршка на кандидатурите не мора да бидат доставувани физички до Архивата и до изборната комисија на Факултетот, тие може да бидат испратени на официјалната мејл адреса на Факултетската изборна комисија. Тоа



## Факултетско студентско собрание



### Факултет за електротехника и информациски технологии

значи дека наместо во физичка форма, писмото со коешто се кандидира еден студент за функцијата претседател на ФСС–ФЕИТ може да биде испратено електронски до мејлот на изборната комисија на Факултетот, но притоа писмото мора да биде испратено или од факултетската мејл адреса на студентот или од мејл адресата којашто тој претходно ја пријавил во студентска служба при упис и заверка на семестар. Во однос на потписите за поддршка на кандидатурата за претседател, наместо да се собираат физички, студентот што се кандидира за претседател на ФСС–ФЕИТ може да ги насочи студентите коишто би сакале да му дадат поддршка за неговата кандидатура да испратат мејл до официјалната мејл адреса на изборната комисија на Факултетот, од нивните мејл адреси (за коишто исто така важи претходно споменатото), а во коишто ќе биде вклучено името на студентот чијашто кандидатура се поддржува.

Официјална е–mail адреса на Изборната комисија на ФЕИТ: **ik@feit.ukim.edu.mk**

Пример за како содржината на тој мејл може да изгледа:

„ До изборната комисија за ФСС на Факултетот за електротехника и информациски технологии

Јас (име и презиме), со број на индекс (внесува број на индекс), запишан на студиската програма (внесува студиска програма), со овој допис ја поддржувам кандидатурата на (го внесува името на студентот чијашто кандидатура ја поддржува) за функцијата претседател на Факултетското студентско собрание на Факултетот за електротехника и информациски технологии.

Со почит  
(Име и презиме на студентот)“

**НАПОМЕНА:** Поддршка ќе се смета т.е. ќе бидат уважена само онаа која е од студенти што се редовно запишани во зимскиот семестар во учебната 2022/23 година на ФЕИТ.